

2442.

Врз основа на член 184-б став (2) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ДАВААТ МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА****Член 1**

Во Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката за запишување на овластените ревизори во регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (Службен весник на РМ бр.67/2013) во член 2 став (2) зборовите:

„број и датум на уверението за ревизор“ и

„дадени мислења во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна на други акционерски друштва“ се бришат.

Член 2

Во член 3 став (1) по зборовите: „во писмена форма“ се додаваат зборовите: „или во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во член 3 став (2) зборовите:

„- уверение за ревизор“ се бришат.

Член 4

Во член 3 се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Документацијата која се доставува во прилог кон барањето за запишување во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна, треба да биде

доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку подносителот на барањето располага со документација во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат, може до Комисијата да ја достави истата во електронска форма.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 5

Во член 10 се додава реченицата: „Доколку известувањето е во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истото да се доставува до Комисијата во писмена форма.“

Член 6

Во Прилог 1, образецот „Барање за запишување во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (Образец БЗРОП-1)“ се заменува со нов образец даден во прилог на овој Правилник.

Член 7

Во Прилог 2, образецот за содржината и начинот на водење на регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна се заменува со нов образец даден во прилог на овој Правилник.

Член 8

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката за запишување на овластените ревизори во регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Член 9

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-330/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

Прилог 1: Барање за запишување во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна (Образец БЗРОР-1)

ДО КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предмет: Барање за запишување во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна

Врз основа на член 184-б од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), поднесувам барање за запишување во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна.

- I. Податоци за подносителот на барањето
1. Име и презиме на овластениот ревизор

 2. Адреса на овластениот ревизор

 3. Телефон за контакт на овластениот ревизор

 4. Електронска пошта на овластениот ревизор

 5. Податоци за друштвото за ревизија во кое е вработен

 6. Седиште и адреса на друштвото за ревизија во кое е вработен

 7. Број и датум на лиценцата за овластен ревизор

Во прилог кон ова барање ја доставувам документацијата пропишана со член 3 од Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката за запишување

на овластените ревизори во Регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна и тоа:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Ве молам за Вашата одлука да ме известите на следната адреса:

(своерачен потпис односно
квалификуван дигитален сертификат)

(име и презиме)

(место и датум)

